



ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД

Штета број:  
Полиса број:  
Важност:

Подружница:

ПРИЈАВА			
ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ПО ОСИГУРУВАЊЕ НА СТОКА ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ-КАРГО			
1.ОСИГУРЕНИК (име и презиме/назив)			
Адреса(седиште)			
ЕДБ		ЕМБГ/ЕМБС	
Контакт телефонски број		мејл- адреса	
2.ПРИЧИНИТЕЛ (име и презиме/назив )			
Адреса(седиште)			
ЕДБ		ЕМБГ/ЕМБС	
Контакт телефонски број		мејл- адреса	
3.Товарен лист(приложете во оригинал)			
<input type="checkbox"/> ЦМР бр.(камион)			
<input type="checkbox"/> Air Waybill бр.(авион)			
<input type="checkbox"/> Bill of landing бр.(брод)			
<input type="checkbox"/> Друго			
4.Релација на превозот	од		до
5. Вид на превозот			
6. Датум на штетен настан		Место	
7.Краток опис на штетниот настан (како е настаната штетата,причина за настанување на штетата,на какво превозно средство е настаната штетата,како била стоката пакувана и утоварена):			
8.Кој според Ваше мислење е одговорен за настанување на штетата?			
9.Висина на штетата			
10.Дали штетниот настан е пријавен во полиција? <input type="checkbox"/> ДА (наведете во која полициска единица и бројот под кој се води _____ ) <input type="checkbox"/> НЕ			
11.На каков начин е утврдена штетата: <input type="checkbox"/> составен е комисиски записник <input type="checkbox"/> рекламација впишана во товарниот лист <input type="checkbox"/> со хавариски извештај <input type="checkbox"/> стоката е предадена без забелешки/рекламација <input type="checkbox"/> друго:_____			
17. Дали е се уште можно да се види оштетената стока и каде, дали е извршен увид на оштетената стока од страна на осигурителна компанија и која ?			

•Во согласност со Законот за заштита на личните податоци, изјавувам дека сум согласен наведените лични податоци во пријавата од страна на Триглав Осигурување АД да бидат употребени, обработени, регистрирани и зачувани, со цел да се изврши верификација и проверка во остварувањето на моето право од осигурување, како и во други случаи утврдени со закон.

\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ ден \_\_\_\_\_ година  
\_\_\_\_\_

Осигуреник

Задолжителни прилози :

Полисата за осигурување во оригинал

Документи за превозот во оригинал

Докази за вредноста на превезуваната стока

Докази за висината на настанатата штета и трошоци

Комисиски записник, хавариски извештај, стручен наод и мислење од вешти лица , записник од инспекторат за храна, ветеринарен санитарен, пазарен, инспекторат и сл.

Докази врз основа на кои осигурувачот може да ја утврди одговорноста на осигуреникот

Полициски записник

Друга документација по барање на осигурувачот.